



Локална младинска стратегија Стратешки и програмски документи за млади		
Период	Досегашни активности	Вклучени институции/организации во процесот на креирање
2022	Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади за 2022	Општина Свети Николе Градоначалник на Општина Свети Николе Совет на Општина Свети Николе Комисии при Советот на Општина Свети Николе
	Ј А В Е Н П О В И К за прибирање на барања за користење на средства од Буџет на Општина Свети Николе за 2023 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија на граѓани и фондации и спортски клубови и други форми на здружување во областа на спортот	
Совет на млади – локален младински совет		
Период/ Локација	Вид на Активност / кратко инфо	Вклучени институции/организации во процесот на креирање
/Општина Свети Николе	Состанок	Совет на млади при Општина Свети Николе
21 Ноември /Општина Свети Николе	Состанок со Претставничка од секретаријатот на Сојуз за младинска работа и младинската организација ГРИТ Пробиштип	Општина Свети Николе Сојуз за младинска работа младинската организација ГРИТ Пробиштип
/Општина Свети Николе	Подготовка на О Д Л У К А за давање согласност за објавување на јавен повик за формирање Иницијативен одбор за конституирање на Локалното собрание за млади за 2023 како и пропратна документација за формирање на Совет на млади согласно Законот за младинско учество и младински политики	Службеник за млади
/Општина Свети Николе	Подготовка ОДЛУКА за пристапување кон измени и дополнувања на Статутот на Општина Свети Николе согласно Законот за младинско учество и младински политики	Службеник за млади
/Општина Свети Николе	Подготовка ОДЛУКИ за формирање на младински центар Николе согласно Законот за младинско учество и младински политики	Службеник за млади

Дополнителни активности поврзани со младите
(имплементирани во периодот на 2022 година)

Период/ Локација	Вид на Активност / кратко инфо	Вклучени институции/организа ции	Број на млади вклучени во активноста (вкупен број)		
			Вкупно М	Вкупно Ж	Вкупно
02.07- 08.07.2022	Летен турнир во мал фудбал 2022 година	Општина Свети Николе Совет на млади	Над 50 (20спор тски екипи)	/	Над 50
25.МАЈ Простории те на АМС	информативна регионална средба „Младински центар во секоја општина“	Службеник за млади Општина Свети Николе Совет на млади	1	1	2
29.09.2022	Доставување на информации од јавен карактер По барање од Ивана Атанасовска	Службеник за млади Општина Свети Николе	/	/	/
19.09.2022	Потполнување на Прашалник за потребите на РАИ (Регионална Антикорупциска Иницијатива) која во соработка со Агенцијата за млади и спорт го испитува јавното мислење меѓу младите за перцепцијата на важноста и значењето на укажувањето како прашање на човековите права.	Службеник за млади Општина Свети Николе Совет на млади	/	1	1
07.06.2022	Доставување на Информации за службеници за млади и лица од општините кои работат на младински прашања и политики до АМС				
24.11.2022	Потполнување на прашалник за потребите за изработка на Националната стратегија за млади 2023-2027 се	/	/	/	/

	<p>опафтени осум релевантни области: Младинско учество, младинска работа, младинско информирање, образование, претприемништво и поддршка пред вработување, здравје, култура и безбедност.</p>				
--	---	--	--	--	--